



This project is funded by the EU

ОГЛАС ЗА Back End Developer

Проектот за техничка помош EUROPEAID / 139628 / DH / SER / МК “Унапредување на производството и дисеминацијата на статистичките податоци”, има потреба од ангажман на помлад не-клучен експерт (НКЕ) Back End Developer.

Активностите во овој ангажман се дел од Компонентата 4Б на проектот “Унапредување на производството и дисеминацијата на статистичките податоци”: Понатамошно унапредување на ИКТ инфраструктурата. Оваа компонента има за цел да го реструктурира ИТ системот за статистички деловни регистри во согласност со ЕУ и меѓународните стандарди; зголемување на ефикасноста и одржливоста на системот, забрзување на обработката на истражувањата и производството на податоци.

Целта на оваа позиција е да се развијат, тестираат, спроведат и документираат 5 модули на ИТ системот за статистички деловни регистри (СДР) на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија.

Софтверските модули спроведуваат активности поврзани со префрлање на податоците за одржување на административните извори во привремената база; алатка за интерактивно идентификување странски правни лица и странци; поделба на претпријатијата по групи и комплексност како и ажурирање на статистичките единици и врските меѓу нив.

Ажурирањето на административните податоци вклучува и проверка и трансформација на изворните податоци како и развој на алатка за ажурирање на евентуални недоследности.

Поделбата на претпријатија по групи и ажурирањето на статистички единици се базираат на обработените податоци за правните лица и нивните подружници од Централниот регистар и други административни извори. Исто така се користат и податоци преземени од Системот за управување со информации за националните сметки (National Accounts Information Management System – NAIMS).

Ангажманот се однесува на најмногу 70 работни дена, во Скопје, во периодот од јануари до декември 2021. Дополнителни информации се дадени во приложениот документ (TOR).

Рокот за поднесување на Вашата биографија е 21.01.2021. Ве молиме биографијата (CV) на англиски јазик да ја испратите на следната адреса: r.litova@bim-bg.com и да нагласите за која позиција аплицирате.